



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Вторник, 9 мај 1967

Скопје

Број 17

Год. XXIII

Претплатата за 1967 год. изнесува 45 (4.500) дин. Овој број чини 0,80 (80) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16.

140.

Врз основа на член 18 од Законот за организацијата на југословенските железници („Службен лист на СФРЈ“ бр. 5/66), Собранието на СРМ на седницата на Републичкиот собор, одржана на 21 април 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 20 април 1967 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ТРАНСПОРТНО ПРЕТПРИЈАТИЕ — СКОПЈЕ

Член 1

Се дава согласност на Статутот на Железничкото транспортно претпријатие во Скопје, донесен од работничкиот совет на Железничкото транспортно претпријатие на седницата одржана на 26. XII. 1966 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр.

22 април 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

141.

Врз основа на член 12 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 21 април 1967 година и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 20 април 1967 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ

I. Се потврдува Статутот на Универзитетот во Скопје, донесен од Советот на Универзитетот на седницата одржана на 15 јуни 1966 година и од 13. IV. 1967 година.

II. Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-29

22 април 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

142.

Врз основа на член 12 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на СРМ на седницата на Републичкиот собор, одржана на 21 април 1967 година и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 20 април 1967 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се потврдува Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје, донесен од Советот на Медицинскиот факултет на седницата одржана на 26. V. 1966 година и на седницата од 18. IV. 1967 година.

II. Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-28

22 април 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

143.

Врз основа на член 12 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на СРМ на седницата на Републичкиот собор, одржана на 21 април 1967 година и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 20 април 1967 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се потврдува Статутот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје, донесен од Советот на Земјоделско-шумарскиот факултет на седницата одржана на 30. V. 1966 година и на седницата од 15 и 17 април 1967 година.

П. Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-30
22 април 1967 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

144.

Врз основа на член 12 од Законот за високото школство во СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на СР Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 21 април 1967 година и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 20 април 1967 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ЕКОНОМ- СКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се потврдува Статутот на Економскиот факултет во Скопје донесен од Советот на Економскиот факултет на седницата одржана на 19. XI. 1966 година и на седницата од 13. IV. 1967 година.

П. Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-26
22 април 1967 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

145.

Врз основа на член 12 од Законот за високото школство во СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на СР Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 21 април 1967 година и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 20 април 1967 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се потврдува Статутот на Правниот факултет во Скопје донесен од Советот на Правниот факултет во Скопје на седницата одржана на 21 јуни 1966 година и на седницата од 19. IV. 1967 година.

П. Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-25
22 април 1967 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

146.

Врз основа на член 12 од Законот за високото школство во СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на СР Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 21 април 1967 година и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 20 април 1967 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ФИЛОЗОФ- СКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се потврдува Статутот на Филозофскиот факултет во Скопје донесен од Советот на Филозофскиот факултет на седницата одржана на 30. V. 1966 година и на седницата од 18. IV. 1967 година.

П. Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-34
22 април 1967 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

147.

Врз основа на член 12 од Законот за високото школство во СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на СР Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 21 април 1967 година и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 20 април 1967 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ПРИРОДНО- МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се потврдува Статутот на Природно-математичкиот факултет во Скопје донесен од Советот на Природно-математичкиот факултет на седницата одржана на 2 јуни 1966 година и на седницата од 18. IV. 1967 година.

П. Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-35
22 април 1967 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

148.

Врз основа на член 12 од Законот за високото школство во СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на СР Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 21 април 1967 година и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 20 април 1967 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА АРХИТЕКТОНСКО-ГРАДЕЖНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се потврдува Статутот на Архитектонско-градежниот факултет во Скопје, донесен од Советот на Архитектонско-градежниот факултет во Скопје, на седницата одржана на 24 април 1966 година и на седницата од 17. IV. 1967 година.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 01-32
22 април 1967 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

149.

Врз основа на член 12 од Законот за високото школство во СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на СР Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 21 април и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 20 април 1967 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се потврдува Статутот на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје донесен од Советот на Технолошко-металуршкиот факултет на седницата одржана на 13. VI. 1966 година и на седницата од 19. IV. 1967 година.

II. Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-22
22 април 1967 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

150.

Врз основа на член 12 од Законот за високото школство во СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на СР Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 21 април 1967 година и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 20 април 1967 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ЕЛЕКТРО-МАШИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I. Се потврдува Статутот на Електро-машинскиот факултет во Скопје, донесен од Советот на Факултетот на седницата одржана на 27 мај 1966 година и на седницата одржана од 18 април 1967 година.

II. Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-27
22 април 1967 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

151.

Врз основа на член 12 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на СРМ на седницата на Републичкиот собор, одржана на 21 април 1967 година и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 20 април 1967 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО СКОПЈЕ

I. Се потврдува Статутот на Педагошката академија во Скопје, донесен од Советот на Академијата на седницата одржана на 8. VI. 1966 година и на седницата од 14. IV. 1967 година.

II. Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-33
22 април 1967 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

152.

Врз основа на член 12 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на СРМ на седницата на Републичкиот собор, одржана на 21 април 1967 година и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 20 април 1967 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ВИШАТА ШКОЛА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТНИЦИ ВО СКОПЈЕ

I. Се потврдува Статутот на Вишата школа за социјални работници во Скопје, донесен од Советот на Школата на седницата одржана на 24. VI. 1966 година и на седницата од 15 април 1967 година.

II. Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-31

22 април 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

153.

Врз основа на член 19 од Законот за организацијата и работењето на Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65), Извршниот совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО

I. Во Комисијата за културни врски со странство се именуваат:

а) за претседател

ВЛАДО МАЛЕВСКИ, писател;

б) за потпретседател

ЛИЛЈАНА МАНЕВА, член на Главниот одбор на ССРМ;

в) за секретар

АНТЕ ПОПОВСКИ, писател;

г) за членови:

1. КИРИЛ АЛЕКСОВСКИ, член на Републичкиот совет на ССЈ за Македонија;

2. д-р КОСТА БАЛАБАНОВ, виш конзерватор во Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата;

3. инж. ГОРГИ БАНЦО, соработник во Земјоделскиот испитателен институт во Скопје;

4. ЉУБЕН БАТКОВ, началник на одделение за општествени служби на Општинското собрание на Општината Охрид;

5. д-р МИЛАН ГУРЧИНОВ, доцент на Филозофскиот факултет во Скопје;

6. ФАХРИ КАЈА, главен и одговорен уредник на весникот „Бирлик“;

7. инж. ТИБЕРИЕ КИРИЈАС, вонреден професор на Архитектонско-градежниот факултет;

8. ЖАМИЛА КОЛОНОМОС, претседател на Републичкиот совет на организациите за грижи и воспитување на деца;

9. инж. ЉУПЧО МИЛЕВСКИ, заменик директор во Претпријатието во изградба Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје;

10. ТОМЕ МОМИРОВСКИ, претседател на Културно-просветната заедница на Македонија;

11. НАУМ НЕЧЕВСКИ, новинар;

12. д-р МАНОЛ ПАНДОВСКИ, соработник во Институтот за национална историја;

13. БОРО ПЕТКОВСКИ, директор на Музејот на современата уметност во Скопје;

14. д-р ВЛАЖЕ РИСТЕВСКИ, директор на Институтот за фолклор во Скопје;

15. ЛУАН СТАРОВА, главен и одговорен уредник на весникот „Млад борец“;

16. ДИМЧЕ СТОЈАНОВ, директор на Архивот на Македонија;

17. ВАЊА ТОШЕВСКИ, главен уредник на Радиотелевизија Скопје;

18. д-р РАДМИЛА УГРИНОВА, вонреден професор на Филозофскиот факултет во Скопје;

19. ПЕТАР ХАЦИ БОШКОВ, академски вајар;

20. ВАНЧО ЧАВДАРСКИ, директор на Филхармонијата на СРМ;

21. АЦО ШОПОВ, директор на Книгоиздателството за уметничка литература „Македонска книга“ во Скопје.

II. Членови на Комисијата се по положба: ректорот на Скопскиот универзитет и потпретседателот на Градското собрание на град Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-346/1

24. II. 1967 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

154.

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за Архивскиот совет на Југославија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 48/64), Извршниот совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ МАНДАТОТ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА АРХИВСКИОТ СОВЕТ НА ЈУГОСЛАВИЈА

I. Мандатот на член на Архивскиот совет на Југославија на Димче Стојанов, директор на Архивот на Македонија, именуван на две години со решение бр. 17-214/1 од 27. I. 1965 година му престанува на ден 24. II. 1967 година.

II. Се именува за член на Архивскиот совет на Југославија ТОДОР ТАЛЕВСКИ, виши архивист во Архивот на Македонија.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-130/3

24 февруари 1967 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

155.

Врз основа на член 40 од Законот за организацијата и работењето на Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ број 17/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

I. Се именува за советник во Извршниот совет **ЈОРДАН КОСТАДИНОВСКИ**, досегашен началник на управа во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-347/1

24 февруари 1967 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

156.

Врз основа на член 12 од Законот за Републичкиот фонд за унапредување на кинематографијата („Службен весник на СРМ“ бр. 4/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА МАНДАТОТ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КИНЕМАТОГРАФИЈАТА

I. Мандатот на членовите на Управниот одбор на Републичкиот фонд за унапредување на кинематографијата именувани на една година со решение бр. 17-1306/1-1966 година им престанува на ден 24. 2. 1967 година.

II. Се именуваат за членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за унапредување на кинематографијата:

1. **БОРИС ВИШИНСКИ**, главен уредник на списанието „Културен живот“;
2. **СИМОН ДРАКУЛ**, писател;
3. **ИДРИЗ ИДРИЗИ**, член на Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците од општествените дејности;
4. **ЦАНЕ МАЛИКОВСКИ**, економист во Претпријатието „Југотутун“;

5. **ОЛГА СПИРКОВСКА**, новинар;

6. **КИРИЛ КОРТОШЕВ**, артист на Драмскиот младинско-детски театар во Скопје.

III. Мандатот на именуваните членови трае две години.

IV. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-348/1

24. 2. 1967 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

157.

Врз основа на член 15 од Законот за републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 15/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА МАНДАТОТ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

I. Мандатот на членовите на Управниот одбор на Републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност именувани на една година со решение бр. 17-1653/1-1965 им престанува на ден 24. II. 1967 година.

II. Се именуваат за членови на Управниот одбор на Републичкиот одбор на Републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност:

1. **ТРАЈАН БАФТИРОВСКИ**, советник во Републичкиот секретаријат за образование, наука и култура;

2. **ЈОРДАН БРАЖАНСКИ**, новинар;

3. **ДРАГОСЛАВ ОРТАКОВ**, музиколог;

4. **ТРАЈКО СТАМАТОВСКИ**, соработник во Институтот за македонски јазик при Филозофскиот факултет во Скопје; и

5. **НЕЏАТ ЗЕКИРИЈА**, писател.

III. Мандатот на членовите трае две години.

IV. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-349/1

24. II. 1967 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

158.

Врз основа на член 15 од Законот за Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 14/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА МАНДАТОТ И
ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВ-
НИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ
ДЕЈНОСТИ

I. Мандатот на членовите на Управниот одбор на Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности именувани на една година со решение бр. 17-1652/1 од 1965 година им престанува на ден 24. II. 1967 година.

II. Се именуваат за членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности:

1. ДРАГАН БОЈАЦИЕВ, музиколог;
2. ЖИВКО ВАСИЛЕВСКИ, претседател на Просветно-културниот собор на Собранието на СРМ;
3. ПАНДЕ ВОЈДАНОВСКИ, секретар на Културно-просветната заедница на Македонија;
4. РИСТО ГРУПЧЕ, директор на Природно-научниот музеј во Скопје;
5. ЕМИН ИЈАМИ, новинар;
6. ПЕРО КЕЦКАРОВСКИ, помошник на републичкиот секретар за образование, наука и култура;
7. ДИМИТАР СОЛЕВ, писател.

III. Мандатот на именуваните членови трае две години.

IV. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-350/1

24. II. 1967 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

159.

Врз основа на член 9 од Законот за Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството („Службен весник на СРМ“ бр. 22/66), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА
ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ
РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО

I. Се разрешуваат досегашните членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството именувани со решение бр. 17-1654/1 од 23. VII. 1965 година.

II. Се именуваат за членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството:

а) на две години:

1. ВАНЧО КЛИНЧАРСКИ, главен геолог во Рудниците „Злетово — Саса“ — Пробиштип;
2. НИКО НИЧА, потпретседател на Стопанската комора на Македонија;
3. ИНЖ. СТЕВО ТРАЈКОВ, доцент на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје; и
4. инж. МИХАИЛО ШИШКОВСКИ, директор на погон во Претпријатието во изградба Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје;

б) на четири години:

1. д-р МИЛАН АРСОВСКИ, директор на сектор на Геолошкиот завод во Скопје;
2. ПЕЈКО БЛАЖЕВСКИ, директор на дирекција во Стопанската банка во Скопје;
3. д-р ИВАН НЕСТОРОВСКИ, доцент на Природно-математичкиот факултет во Скопје;
4. инж. БЛАГОЈА ФИЛИПОВСКИ, помошник на Републичкиот секретар за индустрија и трговија.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-351/1

24. II. 1967 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

160.

Врз основа на член 32 во врска со член 15 од Законот за театрите и другите сценско-уметнички установи („Службен весник на СРМ“ бр. 16/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА МАНДАТОТ И
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ
НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И
ПЕСНИ „ТАНЕЦ“ ВО СКОПЈЕ

I. Мандатот на членовите на Советот на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ во Скопје именувани на две години со решение бр. 09-2113/4 од 25. IX. 1964 година им престанува на ден 24. II. 1967 година.

II. Се именуваат за членови на Советот на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ во Скопје:

1. РАДЕ БОЈАЦИЕВ, член на Градскиот одбор на Културно-просветната заедница во Скопје;
2. СТОЈЧЕ ДОЈЧИНСКИ, секретар на одбор на Собранието на СРМ;
3. ТОМЕ САЗДОВСКИ, асистент на Филозофскиот факултет во Скопје; и
4. ТРАЈЧЕ ПОПОВ, филмски работник.

III. Мандатот на именуваните членови трае две години.

IV. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-352/1

24. II. 1967 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

161.

Врз основа на член 102 став 1 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со повторните избори за изборните единици Кочани III и Крива Паланка II, Републичката изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија

ОБЈАВУВА

дека на 7 мај 1967 година во општинските собранија Кочани и Крива Паланка, за изборот што ќе се одржи на 21 мај 1967 година, се избрани следните кандидати за пратеници на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во овие изборни единици:

1. Бота Трендова — Попова во изборната единица КОЧАНИ III; и

2. Стојан Тодоровски и Стојко Ивановски во изборната единица КРИВА ПАЛАНКА II.

Бр. 464

8 мај 1967 година

Скопје

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Секретар,

Претседател,

Никола Алексовски, с. р.

Киро Никовски, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за финансирање на образованието и воспитувањето што е објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 9/67, се поткрале грешки, поради што се дава

ИСПРАВКА НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИТУВАЊЕТО

1. Во членот 3 на место зборот „Заедницата“ треба да стои зборот „Заедниците“;

2. Во членот 14 алинеа 4 на место зборот „заедница“ треба да стои зборот „заедници“;

3. Во членот 15 став 2 на место зборот „учесниците“ треба да стои зборот „учениците“;

4. Во членот 31 точка 4 на место зборот „член 5“ треба да стои зборот „член 4“;

5. Во членот 32 точка 1 на место зборовите: „0,3% од Републичкиот придонес од личен доход од работен однос“ треба да стојат зборовите: „Републичкиот придонес за образование од личен доход од работен однос“ и во точката 5 на истиот член на место зборот „Член 5“ треба да стои зборот „Член 4“;

6. Во членот 41 по зборот „општите“ на место запирката треба да стои зборот „и“;

7. Во членот 45 став 2 алинеа 7 на место зборот „врши“ треба да стои зборот „вршат“;

8. Во членот 51 став 2 на место зборот „финансирала“ треба да стои зборот „финансирале“.

Бр. 11/67

22 април 1967 година

Скопје

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Огласен дел

СООПШТЕНИЕ

Според решението на Управниот одбор на Адвокатската комора на СР Македонија, годишното собрание ќе се одржи на 4 јуни 1967 година во 9 часот во салата на Судската палата, а не на 21 мај 1967 година, како што беше објавено во „Службен весник на СРМ“ бр. 15/67. (645)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I

Општински суд Скопје I во правната работа на тужителот Сејфуловски Мурсел Реџеп од с. Св. Петка, Скопско, против тужениот Абдиев Шакиров Сефер од село Нерези, а сега во Турција со непознато место на живеење, поради долг од 1.000 н. динари, му го поставува на тужениот за привремен застапник Ганчо Алексов, адвокат од Скопје, врз основа на член 77 ст. 2 точка 4 од ЗПП, бидејќи местожителството на тужениот е непознато а нема одреден полномошник.

Поставениот привремен застапник ќе го застапува тужениот во горенаведената правна работа се додека тужениот или неговиот полномошник не се јават пред судов, односно се додека органот за старателство не го извести судот дека на тужениот му е поставен постојан старател.

Од Општинскиот суд Скопје I, П. бр. 3962/66. (40)

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

При овој суд се води постапка за огласување за неважен чекот број 528107 на сума од нови динари 470, издаден од Комуналната банка — Битола, на име Даскалова Домна од Битола.

Се поканува секој оној што го нашол чекот, или го притежава, или знае за него да јави на овој суд во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“. Во противен случај чекот ќе се огласи за неважен.

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 219/66. (35)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

При Општинскиот суд во Прилеп се води постапка за докажување на загубена штедна книшка бр. 8-32711, издадена од ПТТ Прилеп, на име Трајко Павловски од село Небрегово, Прилепско.

Се поканува секое лице што ја има најдено или ја пронајде горенаведената штедна книшка, да јави на Општинскиот суд во Прилеп, во срок од 3 месеци по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 83/67. (37)

ОКРУЖЕН СУД ШТИП

Манчевски Тодор од с. Лесново, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Роца Данилова, од с. Лесново, а сега во неизвесност.

Бидејќи адресата и местожителството на тужената не се познати се повикува во срок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, да се јави или да одреди свој застапник. Во противно судот по службена должност ќе и го одреди за застапник Коце Војадиски, правник во Окружниот суд во Штип, и делото ќе се разгледа во нејзино отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 112/67. (36)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 151, страна 824, книга I е запишано следното: Градскиот народен театар — Титов Велес со решение на Собранието на општината Титов Велес број 10555/1 од 12. XII. 1966 година се става под редовна ликвидација.

Со решение на Собранието на општината Титов Велес број 10553/1 од 12. XII. 1966 година за членови на ликвидационата комисија се назначени следните лица: Стојан Димов, службеник во Собранието на општината Титов Велес, за претседател. Трајко Попов и Горе Николов, двајцата службеници во Собранието на општината Титов Велес, за членови.

За ликвидатор на Градскиот народен театар во Титов Велес под редовна ликвидација е назначен Китанов Антон. Тој установата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со Димовски Стојан, претседател на Ликвидационата комисија, сметано од 6. II. 1967 година. Старите потписници се бришат.

Се повикуваат сите доверители да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“. Во колку не ги пријават своите побарувања во определениот рок го губат правото за побарување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 17/67. (573)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под ред. број 332, страна 406, книга II е запишано следното: Установата за вонармиско воспитување — Младински наставен центар во село Шупљи Камен, Кумановско, со решение на Собранието на општината Куманово број 22057/1 од 25. XI. 1966 година се става под редовна ликвидација.

Постапката за редовна ликвидација ќе ја спроведе Општинската ликвидациона комисија.

За ликвидатор на споменатата установа е назначен со решение на Собранието на општината Куманово број 22084/1 од 26. XI. 1966 година Боро Милан Георгиев, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 26. XI. 1966 година.

На досегашниот потписник в. д. директорот Мирчев Трајан му престанува правото за потпишување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје Ус. бр. 350/66. (611)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9. IX. 1966 година под реден број 4, страна 96 е запишано следното: Се менува фирмата на Претпријатието за подигање и експлоатација на овошни насади „Малешевска слива“ од Берово, која во иднина ќе гласи: Агрокомбинат „Малешевска слива“ — Берово.

Запишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката од работничкиот совет на претпријатието број 488 од 8. VII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 167/66. (1559)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5. X. 1966 година на страна 213, реден број 8 е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Занаетчиското угостителско претпријатие „Осојница“ од село Винаца Доне Чимев Ангелов, е разрешен од должност. На негово место за директор е назначен Томислав Блажев Грижов.

Промената на директорот е запишана во регистарот врз основа на одлуката од работничкиот совет на претпријатието број 141 од 7. IX. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 195/66. (1575)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9. IX. 1966 година на страна 250, реден број 5 е запишано следното: Досегашниот директор на Фабриката за целулоза и хартија од Кочани, Тодосије Филипов Паунов, е разрешен од должност. За в. д. директор на фабриката е назначен Трифко Глигоров Серафимов, кој неограничено ќе ја потпишува фабриката. Неговиот потпис ќе важи поединечно.

Промената на директорот е запишана во регистарот врз основа на одлуката од работничкиот совет на Фабриката број 01-3131 од 6. IX. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 192/66. (1577)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17. IX. 1966 година на страна 251, реден број 1 е запишано следното: Градежното претпријатие за висока и ниска градба „Трудобеник“ од Кочани се припои кон Градежното претпријатие „Бетон“ — Скопје од чие припојување се формира нова организациона единица под наслов: Градежно претпријатие „Бетон“ — Скопје — организациона единица X-то градилиште, со седиште во Кочани.

Организационата единица ќе ги врши следните дејности:

- изведуваче на сите видови објекти од висока, ниска и хидроградба (захвати, брани, основна и детална каналска мрежа, сифони, тунели, аквадукти, вијадукти и други изведби со изградба на хидротехнички и хидрометеоролошки работи);

- изработка и продажба на градежна столарија;

- производство и продажба на градежни материјали од глина и бетонски елементи.

Овластени лица за потпишување на организационата единица се: в. д. раководител Тодор Живков Милев и в. д. шеф на финансовата оператива Борис Хаџи Иванов, чии потписи ќе важат поединечно.

Запишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката од работничкиот совет на „Трудобеник“ — Кочани број 14-4/2 од 30. VI. 1966 година и одлуката на работничкиот совет на „Бетон“ — Скопје од 8. VIII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 194/66. (1576)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7. VII. 1966 година на страна 171, реден број 11 е запишано следното: Се менува фирмата на Претпријатието за промет со жито и преработки од жито „Жито-Македонија“ — Филијала во Кочани која во иднина ќе гласи: Работна организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Филијала во Кочани.

Промената на фирмата е запишана во регистарот врз основа на одлуката од работничкиот совет на „Жито-Македонија“ — Скопје број 1548/3 од 28. VI. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 157/66. (1580)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 4. V. 1966 година на страна 179, реден број 6 е запишано следното: Се менува фирмата на Услужно-занаетчишкиот комбинат „Металец“ — Кочани, која во иднина ќе гласи: Услужен комбинат „Металец“ — Кочани.

Истовремено е запишано и проширувањето на дејноста и тоа:

- трговија со автомобилски машини, земјоделски машини, орадија за работа и алатни машини;
- трговија со резервни делови за автомобилски и земјоделски машини;
- трговија со електроматеријали;
- трговија со водоводни материјали;
- трговија со гранките од номенклатурата 114, 115, 116 и 117.

Промените се запишани во регистарот врз основа на одлуката од Советот на работната заедница на претпријатието односно комбинатот бр. 01-583/2 од 15. IV. 1966 година и решението на Одделението за стопанство на Собранието на општината Кочани бр. 03-2714 од 26. IV. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 129/66. (1581)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18. VIII. 1966 година на страна 260, реден број 17 е запишано следното: Досегашниот директор на стопанско-сметководниот сектор на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Овче Поле“ од Св. Николе Петар Д. Седаревиќ, е разрешен од должност. За в. д. директор на стопанско-сметководниот сектор е назначен Мике Мирасчиоски.

Промената на потписникот е запишана во регистарот врз основа на одлуката од работничкиот совет бр. 4196 од 26. VII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 173/66. (1587)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7. VII. 1966 година на страна 171, реден број 2 е запишано следното: Се менува фирмата на Претпријатието за откуп и промет на житарици и оризова арпа „Жито-Македонија“ — Филијала во Св. Николе, која во иднина ќе гласи: Работна организација „Жито-Македонија“ — прехранбен комбинат — Филијала во Св. Николе.

Промената на фирмата е запишана во регистарот врз основа на одлуката од работничкиот совет на „Жито-Македонија“ — Скопје бр. 1548/1 од 28. VI. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 156/66. (1588)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27. IX. 1966 година на страна 319, реден број 5 е запишано следното: Се проширува предметот на работењето на Посредничкото биро „Комерц“ од Струмица, уште со: железарски, метални, електротехнички, градежни и инсталациони материјали.

Истовремено е запишана и промената на фирмата, која во иднина ќе гласи: „Комерц“ — трговско претпријатие на големо и мало за промет со моторни возила, земјоделско-градежни машини, резервни делови, нафта и нафтени деривати, железарски, метални, електротехнички, градежно-инсталациони материјали, технички услуги и посредување — Струмица.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот врз основа на одлуката од работничкиот совет на претпријатието бр. 1044 од 20. IX. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 204/66. (1598)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19. IX. 1966 година на страна 299, реден број 12 е запишано следното: Досегашниот шеф на сметководството на Земјоделското претпријатие „Хамзали“ од с. Хамзали, Струмичко, Атанас Стојанов, е разрешен од должност. За шеф на сметководството е назначен Душан Пецанов.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 196/66. (1600)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7. VII. 1966 година на страна 291, реден бр. 2 е запишано следното: Се менува фирмата на Претпријатието за промет со жито и преработки од жито „Жито-Македонија“ — Филијала во Струмица и во иднина ќе гласи: Работна организација „Жито-Македонија“ — прехранбен комбинат — Филијала во Струмица.

Промената на фирмата е запишана во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет на „Жито-Македонија“ — Скопје бр. 1548/2 од 28. VI. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 158/66. (1603)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6. VII. 1966 година на страна 238, реден број 4 е запишано следното: Се дополнува дејноста на Занаемчиско-услугниот центар „Нов живот“ од Штип уште со: поправка и одржување на станбени згради, деловни простории и градење на мали продавници и шупи.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот врз основа на поднесената пријава бр. 87 од 7. VI. 1966 година и одлуката на управниот одбор на Центарот бр. 86 од 7. VI. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 146/66. (1608)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. IX. 1966 година на страна 271, реден број 8 е запишано следното: Се менува фирмата на Претпријатието за производство и промет со слаткарски производи „Европа“ од Штип, и за натака ќе гласи: Занаемчиско производно претпријатие „Европа“ — Штип.

Промената на фирмата е запишана во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет на претпријатието број 86 од 28. IX. 1966 год.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 222/66. (1609)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. IX. 1966 година на страна 271, реден број 7 е запишано следното: Се проширува дејноста на Претпријатието за производство и промет со слаткарски производи „Европа“ од Штип, со тоа што ќе врши и: продажба на рибни-месни конзерви и сушомесни производи, школски прибор и поштенски марки, разни алкохолни пијалоци во запечатени шишиња и крчмење во чаши, парфимериски производи, цигари и кибрит, алуминиум и крунски затворачи, јаглена киселина, мириси и прехранбена боја.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот врз основа на одлуката од работничкиот совет на претпријатието број 78 од 26. III. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 79/66. (1610)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 4. X. 1966 година на страна 30, реден број 4 е запишано следното: Се проширува дејноста на Трговското претпријатие на големо и мало за откуп и промет со житарици, ориз, грав и добиточна храна „Овче Поле“ од Штип, уште со следните земјоделско-индустриски, прехранбени и други артикли, а имено:

- откуп и продажба на сите видови земјоделски производи и полупроизводи;
- сите видови млечни производи и полупроизводи;

— откуп и продажба на сите видови амбалажа и тоа: дрвена, стаклена, картонена, јутена, железна, пластична и слично;

— откуп и продажба на сите видови градинарски производи, семенски материјали, како и финални производи од градинарските култури;

— откуп и продажба на сите заштитни средство, хемикалии и вештачки губриња за поделството и овоштарството;

— откуп и продажба на сите видови тестени производи (макарони, фиде, бисквити и сл.);

— откуп и продажба на сите видови индустриски растенија и нивните финални производи.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот врз основа на одлуката од работничкиот совет на претпријатието број 249 од 29. IX. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 223/66. (1623)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28. VII. 1966 година на страна 261, реден број 15 е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Фабриката за лесна модна конфекција при РЗПТ „Македонка“ — Штип, Фабриката ќе ја потпишуваат и Крсте Димитар Нушков, комерцијален директор на фабриката, и Ристо Спиро Бочваров, секретар.

Потписниците се овластени да потпишуваат налози, договори и други финансиски документи, кои се во врска со користењето на средствата одредени на ниво Конфекција „Македонка“ — Штип.

Дополнението на потписниците е запишано во регистарот врз основа на одлуката од работничкиот совет бр. 23 НС од 26. VII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 171/66. (1624)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29. VI. 1966 година на страна 77, реден број 5 е запишано следното: Печатницата „Илинден“ од Штип, е ставена под присилна управа.

За присилен управник е назначен Киро Блажов Коштанов. На досегашниот директор Аксе Ванев Лонгуров му престанува правото за потпишување.

Промената е запишана во регистарот врз основа на решението од Собранието на општината Штип број 01-4290/1 од 20. VI. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 149/66. (1627)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 457, страна 743, книга II е запишано следното: Претпријатието за производство на конфекција и галантерија — Гевгелија е конституирано на ден 15. IX. 1966 година, согласно со записникот од 15. IX. 1966 година.

Покрај досегашниот директор Ристов Ангел, претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува и новоназначениот потписник Никола Цроев, шеф на книговодството, сметано од 30. IX. 1966 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 649/66. (1645)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29. X. 1966 година на страна 276, реден број 1 е запишано следното: Се брише од регистарот Претпријатието за јавни патишта од I и II ред од Штип, бидејќи по соединувањето стана Погон на Претпријатието за јавни патишта „Македонија пат“ — Скопје, со седиште во Штип.

Погонот ќе ги врши следните дејности:

а) Основна дејност: Искористување, одржување, реконструкција и изградба на јавни патишта, се грижи за изградба на објекти што се сврзани со употребата и за унапредување условите на сообраќајот на јавните патишта.

б) Споредна дејност: Лесни оправки и снабдување на возилата со плинско масло и бензин, угостителски услуги, експлоатација на камен, чакал и песок и нивна понатамошна обработка и земјоделско искористување на патното земјиште.

в) Друга дејност: Претпријатието покрај работите од основната и споредната дејност, може да врши услуги на стопански и други организации.

Овластени лица за потпишување на Погонот се: Атанас Стефановски, в. д. директор, и Љупчо Козаров, чии потписи се заеднички.

Промената е запишана во регистарот врз основа на одлуката од работничкиот совет на „Македонија пат“ — Скопје бр. 08-753 од 25. VIII. 1966 година и одлуката од работничкиот совет на „Македонија пат“ — Скопје — Погон — Штип бр. 3/57 од 4. X. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 225/66. (1628)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 95, страна 259 е запишано следното: На досегашниот потписник на Фабриката за трикотаж и конфекција „Киро Фетак“ — Куманово, Митев Драган, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За нов потписник на фабриката е назначен Јовановски Симов Борис, финансиски директор. Тој фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Трајковски Горѓи Љубиша, комерцијален директор, Калинова Иван Ивана, шеф на сметководството, и Јовановски Драган, директор, сметано од 1. X. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 652/66. (1647)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 110, страна 311 е запишано следното: Фирмата на рударското претпријатие за експлоатација на цементна сировина „Опалска бреча“ во село Бељаковце во иднина се менува и ќе гласи: Рударско претпријатие за неметали „Опалска бреча“ — Куманово, а скратен назив: Рударско претпријатие „Опалска бреча“ — Куманово, согласно со одлуката на работничкиот совет на претпријатието.

Промената на седиштето од Бељаковце во Куманово е извршена по одлуката на работничкиот совет на претпријатието и уверението од Собранието на општината Куманово број 20848/1 од 10. XI. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 730/66. (1650)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 205, страна 625, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Работничко-службеничкиот ресторан во Куманово на Фабриката за производство на крупна кожа — Куманово, Георгиевски Трајков Петруш, домаќин, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За нов потписник на ресторанот е назначен Крстевски Трајков Благоја, работник во фабриката. Тој ресторанот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со стариот регистриран потписник Петровски Богданов Растислав, в. д. шеф на сметководство, сметано од 11. XI. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 736/66. (1651)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 9, страна 27 е запишано следното: Досегашниот раководител на продавницата во Кратово на Југословенскиот комбинат „Борово“ — Борово, Ефремов Никола, е разрешен од должност. За раководител на продавницата е назначен Цветковски Стојко, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, сметано од 7. XI. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 729/66. (1653)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 165, страна 519, книга III е запишано следното: На досегашните потписници на Градежното претпријатие „Гранит“ — Скопје и тоа: инженер Наум Папазов, инженер Наум Кочовски и Димчо Војничиалиев им престанува правото за потпишување, а и понатака остануваат на работа.

Покрај досегашните потписници на претпријатието Саве Гацовски, Стево Андоновски, Момчило Петровски и Киро Дачевски, претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето и Димитар Мирчевски, шеф на сметководството, сметано од 5. XI. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 728/66. (1655)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 940, страна 499, книга IV е запишано следното: Седиштето на Монтажно-водоинсталатерската задруга „Македонија“ — Скопје се преместува во Скопје од улица „Гоце Делчев“ број 20 на улица „502“ број 18, согласно одлуката на задружниот совет на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 488/66. (1657)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 832, страна 985, книга III е запишано следното: Се симнува присилната управа над Работната организација за туризам и угостителство „Прногорие“ — Скопје, согласно со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 02-1570/176 од 16. IX. 1966 година.

Со горедитираното решение на Собранието на општината Кале — Скопје е разрешен од должност присилниот управник Каранфиловски Стојче и му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на Работната организација е назначен Милан Здравковски, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 29. X. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 715/66. (1658)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 900, страна 215 е запишано следното: За нови членови на Инжинеринг организацијата „Македонијаинвест“ — Скопје се примени: Заводот за урбанизам и архитектура — Скопје и „Македонијапроект“ — Скопје, согласно со одлуката на управниот одбор на „Македонијаинвест“ — Скопје од одржаната седница на ден 13. IX. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 725/66. (1661)

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 122, страна 825, книга I е запишано следното: Земјоделската задруга „Мирко Делев“ од село Негорци е конституирана на ден 18. I. 1966 година, согласно со записникот број 1 од одржаниот состанок на задружниот совет од 18. I. 1966 година.

За членови на задружниот совет за две години се избрани следните лица: Ацо Лазарев, Никола Петков, Ангел Петров, Ристо Марковски, Трајко Станков, Тодор Бојаџиџев и Петар Проданов.

За една година: Боро Петков, Ристо Пројов, Стојан Боцев, Живко Митрев, Митко Мурџев, Леонид Делев, Јован Јованов и Војислав Милков.

Членови на управниот одбор се: Трајко Атанасов, Блаже Нанчев, Живко Митров, Ристо Марковски, Ристо Атанасов, Јанко Демерџиџев и Атанас Марков.

За претседател на задружниот совет е избран Ацо Лазарев.

За претседател на управниот одбор е избран Јанко Демерџиџев.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 374/66. (965)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на ден 12. VI. 1966 година на страна 93, реден број 3 е запишано следното: Престана со својата работа Земјоделската задруга „Обешеник“ од село Доброшинци, Струмичко, бидејќи се припои кон Лозаро-озоштарското и винарско претпријатие „Слобода“ од село Василево, Струмичко.

Припојувањето на задругата е запишано во регистарот врз основа на одлуката од задружниот совет на задругата број 01-100 од 9. IV. 1966 година и одлуката од работничкиот совет на Претпријатието „Слобода“ од с. Василево, Струмичко, број 01-1042/1 од 11. IV. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 120/66. (1049)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 123, страна 829, книга I е запишано следното: Земјоделската задруга „Костадин Зупов“ од село Смоквица, Гевгелиско, е конституирана на ден. 10. V. 1966 година и за членови на управниот одбор се избрани следните лица: Атанас Трампов, Кирил Дебников, Јован К. Бундов, Тодор Кавазов, Ангел Л. Динев, Тодор Зрлинов, Мито Делиманов, Јован Касапов и Мито Палескаров.

Претседател на управниот одбор е Јован Николов Касапов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 500/66. (1186)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 115, страна 489 е запишано следното: Дејноста на Земјоделската задруга „Пролетер“ од село Шивец, согласно со одлуката на задружниот совет број 55 од 3 VII. 1966 година и елаборатот за економска оправданост во иднина се проширува и со продажба на мешовити стоки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 166/66. (1300)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 12. VIII. 1966 година под рег. број 29/55, книга II е запишано следното: Земјоделската задруга „Согласие“ од село Десово, престана со својата работа и се брише од регистарот на задругите поради припојување кон Земјоделската задруга „Кадица“ од село Дупјачани.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од задружниот совет на Земјоделската задруга „Согласие“ од село Десово број 261 од 20. VI. 1966 година и одлуката од задружниот совет на Земјоделската задруга „Кадица“ с. Дупјачани број 446/1 од 1. VII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 317/66. (1412)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 63, страна 1, книга II е запишано следното: На досе-

гапните потписници на Земјоделската задруга „Слога“ од Гезегија и тоа: Димитар Г. Чурлинов, директор, и Тодор Дагалев, референт по продажба, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За в.д. директор на задругата е назначен Дагалев Тодор. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници Мирчевски Т. Ристо, шеф на сметководството, и Андон Лазарев Брзилов, комерцијалист, сметано од 26. IX. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 642/66. (1525)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 19, страна 73 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Земјоделската задруга „Тетовско Поле“ — Тетово, бидејќи со одлуката на задружниот совет на Земјоделската задруга „Тетовско Поле“ — Тетово, одлуката на работничкиот совет на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Јагода“ — Тетово и решението на Собранието на општината Тетово бр. 01-19845 од 23. XII. 1963 година, се припојува кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Јагода“ — Тетово — Земјоделски комбинат „Полог“ — Тетово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 690/66. (1550)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 14. IV. 1966 година на страна 70, реден број 3 е запишано следното: Престана со својата работа Земјоделската задруга „Бобовец“ од с. Ињево, Радовишко, бидејќи се спои со земјоделските задруги: „Пилав Тепе“ — с. Дамјан, „Илинден“ — Радовиш, „Напредок“ — Радовиш, „Лакавица“ — с. Конче, „Јанкулица“ — с. Ракитец, „Гоце Делчев“ — с. Јаргулица, „Димитар Влахов“ — с. Подареч, Земјоделското стопанство „Благој Туфанов“ — Радовиш и Мелиоративната опитна станица — Радовиш и заеднички образуваат нов комбинат под назив: Земјоделско-индустриски комбинат „Радовишко Поле“, со седиште во Радовиш.

Престанокот на задругата е запишан во регистарот врз основа на одлуката од задружниот совет на задругата број 28 од 15. I. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 61/66. (1583)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на ден 24. IX. 1966 година на страна 104, реден број 6 е запишано следното: Досегашниот управник на Земјоделската задруга „Први мај“ од село Муртино, Струмичко, Киро Јанаков, е разрешен од должност. На негово место за директор е назначен Јордан Манојлов Вучковски.

Промената на директорот е запишана во регистарот врз основа на решението на задружниот совет на задругата број 104 од 19. IX. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 202/66. (1599)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на ден 8. VII. 1966 година на страна 97, реден број 6 е запишано следното: Се проширува дејноста на Земјоделската задруга „Дрен“ од село Мокрино, Струмичко, и со јавен превоз на предмети во слободниот сообраќај, како споредна дејност.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот врз основа на одлуката од задружниот совет на задругата број 01-71/1 од 29. VI. 1966 година и решението на Собранието на општината Струмичко бр. 4290 од 1. VII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 155/66. (1604)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 66, страна 469 е запишано следното: На досегашните потписници на Земјоделската задруга „Нагоричко Поле“ — село Младо Нагоричане и тоа: Киро Величковски, управник, и Саве Спасовски, шеф на сметководството, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За нови потписници на задругата се назначени следните лица: Саве Спасовски, в.д. директор, на задругата, и Илиевски Б. Драги, благајник, сметано од 1. X. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 656/66. (1648)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 98, страна 463, книга I е запишано следното: Согласно со одлуката на задружниот совет на Земјоделската задруга „Слога“ село Умиг Дол, Кумановско, број 842 од 3. X. 1966 година и елаборатот за економска оправданост, дејноста на задругата во иднина се проширува и со: купување и продажба на огревен и градежен материјал.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 756/66. (1652)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 11, страна 21 е запишано следното: На досегашниот потписник на Земјоделската задруга „Јарбош“, село Сојаклари, Стојан Китанов, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За директор на задругата е назначен Ѓорѓиевски Атанасов Тодор. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Темелков Борјан, книговодител, сметано од 15. XI. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 741/66. (1668)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 26. X. 1966 година под рег. број 2/58, книга II е запишано следното: Земјоделската задруга „Напредок“ од с. Крушеани, престана со својата работа и се брише од регистарот на задругите, поради припојување кон Земјоделското стопанство „Кузман Јосифовски — Питу“ од с. Славеј.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од задружниот совет на Земјоделската задруга „Напредок“ — с. Крушеани бр. 282 од 3. X. 1966 година и одлуката од работничкиот совет на Земјоделското стопанство „Кузман Јосифовски — Питу“ — с. Славеј бр. 3012 од 8. VIII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 378/66. (1685)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 93, страна 463, книга I е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата број 1 во Куманово на Земјоделската задруга „Слога“ од село Умиг Дол, Кумановско, Стојановски Владо, е разрешен од должност. За раководител на продавницата е назначен Садики Аслан, кој нема да биде потписник, сметано од 19. XI. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 759/66. (1801)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 52, страна 207 е запишано следното: Фирмата на Земјоделската задруга „Кораб“ од село Трница, Гостиварско, во иднина се менува и ќе гласи: Земјо-

делска задруга „Живко Брајковски“, с. Трница, Гостиварско, согласно со одлуката на Здружниот совет број 147 од 2. IX. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 613/66. (1446)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бедри Лужа, Скопје. (7651)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ибрахим Шаљанин, Скопје. (7652)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стаменка Петровска, Скопје. (7653)

Здравствена легитимација бр. 117, издадена од ЗСО — Витина на име Трајко Симиќ, Скопје. (7654)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мегуш Дестан, Скопје. (7655)

Здравствена легитимација бр. 249714, издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓорѓи Темелковски, Скопје. (7656)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Насер и Мамер Далип, Скопје. (7657)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Раде Ж. Георгиевски, Скопје. (7658)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зејдије Манез, Скопје. (7659)

Работна книшка бр. 37145, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Добривоје С. Јаниќ, Скопје. (7660)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кичево на име Муса Ајдиновски, Скопје. (247)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Владо Наумовски, Скопје. (248)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ајрез Казими, Скопје. (249)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Урош и Стана Митиќ, Скопје. (250)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Бедрије, Керим и Амдије сите Берати, Скопје. (251)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Здравко Павловски, Скопје. (252)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Есма Зекир, Скопје. (253)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Т. Велес на име Вељо Кулавковски, Скопје. (254)

Здравствена легитимација бр. 142644, издадена од ЗСО — Скопје на име Зоран Андрушевски, Скопје. (255)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Стеван Пеовски, ул. „Кленовец“ бр. 4, Битола. (256)

Свидетелство за завршено V одделение, издадено од Основното училиште во с. Волково на име Дончо Николоски, с. Волково, Прилеп. (257)

Ученичка книшка за VII одделение, издадена од училиштето „Кочо Рацин“ Прилеп на име Томе Кавев, кеј „1-ви мај“ бр. 17, Прилеп. (258)

Ученичка книшка за VI одделение, издадена од Училиштето во с. Дупјачани на име Томе П. Најдовски, с. Дреновици, Прилеп. (259)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Ахмед Асаноски, ул. „Мице Козар“ бр. 61, Прилеп. (260)

Здравствена легитимација бр. 11545, издадена од ЗСО — Дебар на име Села Афердита, ул. „Дилавер Села“ бр. 18, Дебар. (261)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Тодорка Наумовска, с. Јанковец, Ресен. (262)

Здравствена легитимација на име Таска Нагрева, ул. „Миле Вчков“ бр. 5, Кавадарци. (263)

Здравствена легитимација бр. 30185, издадена од КЗСО — Гостивар на име Таип Медити, с. Речане, Гостивар. (264)

Здравствена легитимација бр. 56554, издадена од КЗСО — Гостивар на име Лулзие Имери, с. Пожаране, Гостивар. (265)

Здравствена легитимација издадена од Филијалата за СО — Делчево на име Исмет К. Мемедов, Делчево. (266)

Здравствена легитимација бр. 1353, издадена од КЗСО — Филијала — Делчево на име Дока Јованова Атанасова, с. Габрово, Делчево. (267)

Здравствена легитимација бр. 11138, издадена од ЗСО — Филијала — Радовиш на име Никола Витанов, Радовиш. (268)

Здравствена легитимација на име Симеон С. Пејчов, с. Теранци, Кочани. (269)

Здравствена легитимација на име Гојко Симе Стојменов, с. Теранци, Кочани. (270)

Здравствена легитимација на име Стојан С. Нисов, с. Спанчево, Кочани. (271)

Здравствена легитимација на име Стојчо К. Стојанов, с. Соколарци, Кочани. (272)

Здравствена легитимација бр. 14458, издадена од КЗСО — Филијала — Делчево на име Дивчо Љубов Цекон, с. Бигла, Делчево. (273)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јандре Илиевски, Скопје. (274)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Мејреме Асани, с. Пршовце, Тетово

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Искра А. Тасева, Скопје. (276)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петар Т. Винаров, Скопје. (277)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Г. Петров на име Крсто Стојковски, Г. Петров. (278)

Ученичка книшка издадена од Основното училиште „Борис Кидриќ“ — с. Сарај на име Рамадан Мемеров, с. Сарај, Скопје. (279)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Никола М. Зафировски, Скопје. (280)

Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Ѓорѓи Крстевски, с. Добри Дол, Скопје. (281)

Оружен лист бр. 16, издаден од СВР — Скопје на име Вељко М. Јованов, с. Кучевиште, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ферат Азири, Скопје. (283)

Индекс бр. 3751, издаден од Медицинскиот факултет во Скопје на име Столе Јанковски, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Воислав Наневски, Скопје. (285)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јусуф Рамичевиќ, Скопје. (286)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Благоја Михајловски, Скопје. (287)

Здравствена легитимација бр. 104920, издадена од ЗСО — Скопје на име Коле Петковски, Скопје.

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Киро Пејчиновиќ“ — с. Тетарце на име Коста Несторовски, Скопје. (289)

Здравствена легитимација бр. 105846, издадена од ЗСО — Скопје на име Олга Н. Ѓурчинова, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ајше Целадиновска, Скопје. (291)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трипун Јовановски, Скопје. (292)

Здравствена легитимација бр. 413451, издадена од ЗСО — Скопје на име Виолета Николовска, Скопје. (293)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рамадан Јусуфоски, Скопје. (294)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Матеја Новаковски, Скопје. (295)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Софре Методиески, Скопје. (296)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Олгица Буцевска, Скопје. (297)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Назим Даџиќ, Скопје. (298)

Здравствена легитимација бр. 258433, издадена од ЗСО — Скопје на име Марија Христова, Скопје. (299)

Свидетелство за положен испит за квалификуван возач, издадено од Околински народен одбор, Скопје на име Александар В. Горгиев, Скопје. (300)

Здравствена легитимација бр. 87866 издадена од ЗСО — Битола на име Вера Талевска, ул. „Мукос“ бр. 170, Битола. (301)

Возачка дозвола за категорија „Б“ на име Трајан Н. Блажевски, ул. „М. Горки“ бр. 12, Битола. (302)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Трајче Таневски, с. Бач, Битола. (303)

Здравствена легитимација на име Игбал Положани, ул. „Први мај“ Струга. (304)

Здравствена легитимација бр. 19279 на име Благородна Стојанова, ул. „Позо Трпков“ бр. 5, Т. Велес. (305)

Работна книшка на име Борко В. Гиновски, с. Богомила, Т. Велес. (306)

Работна книшка на име Гани А. Амети, с. Цепчиште, Тетово. (307)

Здравствена легитимација на име Шабан Зене-ли, ул. „Благоје Тоска“ Тетово. (308)

Здравствена легитимација на име Симеон Панев, с. Блатец, Кочани. (309)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Соња Илиевска, Скопје. (310)

Уверение за положен стручен испит за квалификуван машин бравар, издадено од Работнички дом — Скопје на име Демчо Демир, Скопје. (311)

Ученичка книшка издадена од Училиштето „Теофијус“ — Скопје на име Ерол Н. Шемсетин, Скопје. (312)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марија С. Танева, Скопје. (313)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Радмила Јанковска, Скопје. (314)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Исуф Н. Азиров, Скопје. (315)

Здравствена легитимација бр. 243685, издадена од ЗСО — Скопје на име Пандура Блажевска, с. Волково, Скопје. (316)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Пробиштип на име Никола Спасиков, Скопје. (317)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојче Ѓурчиновски, Скопје. (318)

Работна книшка издадена од Косовска Митровица на име Никола Д. Шкундриќ, Скопје. (319)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Добривоје Саздовски, Скопје. (320)

Здравствена легитимација бр. 94596, издадена од ЗСО — Скопје на име Зоран Димитровски, Скопје. (321)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓорѓи Јордановски, Скопје. (322)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лена Спировска, Скопје. (323)

Ученичка книшка издадена од Основното училиште „Владимир Назор“ — Скопје на име Трајан Тодоровски, Скопје. (325)

Здравствена легитимација бр. 248614, издадена од ЗСО — Скопје на име Алексо Јатевски, Скопје. (326)

Возна карта за намалено патување во градскиот сообраќај, издадена од ГСП — Скопје на име Петар Столевски, Скопје. (327)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Андреа Петровски, Скопје. (328)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мара Кузманова, Скопје. (329)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Светислав Петровиќ, Скопје. (330)

Ученичка книшка од VI—VIII одделение издадена од Осмолетката „Петар Петровиќ — Његош“ — Скопје на име Смилја Герик, Скопје. (331)

Сообраќајна дозвола БТ — 22—89, сопственост на „Транскоп“ — Скопје — Погон за меѓународен и внатрешен транспорт на стоки и патници — Битола. (332)

Здравствена легитимација на име Славе Ангелковски, с. Цапари, Битола. (333)

Здравствена легитимација на име Спасија Бабамова, ул. „Солунска“ бр. 111а, Битола. (334)

Свидетелство за завршен матурски испит, издадено од Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп на име Снежана Каргова, ул. „Моша Пијаде“ бр. 249, Прилеп. (335)

Ученичка книшка за VII одделение, издадена од Осмогодишното училиште „11 октомври“ — Прилеп на име Даме Г. Петрески, булевар „М. Тито“ бр. 56/II, Прилеп. (336)

Ученичка книшка за завршено VII одделение, издадена од Основното училиште „Кочо Рацин“ на име Виолета Димеска, кула IX/34, Прилеп. (337)

Здравствена легитимација бр. 27181 на име Јанчева Душанка Димова, с. Д. Дисан, Неготино. (338)

Здравствена легитимација бр. 844/42, издадена од ЗСО — Гостивар на име Миликије Ѓораими, с. Ја-кавица, Гостивар. (339)

Здравствена легитимација бр. 5165, издадена од КЗСО — Филијала — Делчево на име Виолета Ладева Доганциска, с. Тработивиште, Делчево. (340)

Здравствена легитимација бр. 60263, издадена од ЗСО — Тетово на име Борислав Раде Ристовски, с. Теарце, Тетово. (341)

Здравствена легитимација бр. 10678 на име Осман Абдули, с. Цепчиште, Тетово. (342)

Свидетелство за завршено осумгодишно училиште, издадено во с. Желино — Тетово на име Ирфан Адеми, с. Желино, Тетово. (343)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од основното училиште „Братство Единство“ — Гостивар на име Јорде Попоски ул. „Стражина Симоноска“ бр. 4, Гостивар. (344)

Возачка дозвола бр. 339, издадена од СУП — Приштина на име Илија Р. Крстевски, с. Брод, Битола. (345)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Миле Златевски, Луковски мост бр. 6а, Битола. (346)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Сали Назмије, ул. „Борис Стрезов“ бр. 2, Битола. (347)

Свидетелство за завршена II година учителска школа, издадено од Учителската школа „Браќа Миладинови“ — Битола на име Аница Димова, ул. „Стевче Патако“ бр. 30, Битола. (348)

Книшка за фиат — 1100 рег. бр. БТ — 11—40, сопственост на Собранието на општината, Битола. (349)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Билјана Ристовска, ул. „Смилевска“ бр. 55, Битола. (350)

Свидетелство за завршено III клас, издадено од Гимназијата „Браќа Миладинови“ — Битола на име Милица Стојчевска, ул. „Охридска“ бр. 178, Битола. (351)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Вангел Ѓоргиевски, ул. „Кочани“ бр. 2, Битола. (352)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Јазе Тренчов, ул. „Сл. Јумоарко“ бр. 7, Битола. (353)

Здравствена легитимација на име Вера Јазарева, ул. „Елпиди Караманди“ бр. 18, Битола. (354)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Крста Нетковска, с. Дол. Оризари, Битола. (355)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Мирче Лазевски, с. Црноец, Битола. (356)

Ученичка книшка за VI одделение, издадено од Земјоделското училиште во Битола на име Кире Таневски, Битола. (357)

Здравствена легитимација бр. 5880, издадена од КЗСО — Прилеп на име Бориз Тошески, с. Свети Митрани, Крушево. (358)

Здравствена легитимација бр. 5879, издадена од КЗСО — Прилеп на име Ружа Тошеска, с. Свети Митрани, Крушево. (359)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Прилеп на име Симон Горе Тошески, с. Свети Митрани, Крушево. (360)

Здравствена легитимација бр. 5887, издадена од КЗСО — Прилеп на име Гурѓа Тошеска, с. Свети Митрани, Крушево. (361)

Здравствена легитимација бр. 5886, издадена од КЗСО — Прилеп на име Весна Тошеска, с. Свети Митрани, Крушево. (362)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 6555 издадена од ЗСО — Кратово на име Павле Славев Максимов, с. Шлегово, Кратово. (363)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Струга на име Мирјана Дамјаноска, ул. „М. Тито“ бр. 96, Струга. (364)

Свидетелство од I година, издадено од УЗУС — Т. Телес на име Драган Стојменов, ул. „Титоввешка“ бр. 40, Скопје. (365)

Свидетелство за VII и VIII одделение, издадено од УЗУС — Т. Велес на име Драган Стојменов, ул. „Титоввешка“ бр. 40, Скопје. (366)

Здравствена легитимација на име Грозда Петрова, ул. „Алексо Дамјанов“ бр. 30, Т. Велес. (367)

Здравствена легитимација на име Љуба Глигорова, Кавадарци. (368)

Свидетелство бр. 5, за VIII одделение, издадено од Основното осумгодишно училиште во с. Теарце на име Минир Камбера Илџази, с. Слатина, Тетовско. (369)

Здравствена легитимација бр. 67313, издадена од Тетово на име Илче В. Захариевски, с. Отушиште, Тетово. (370)

Работна книшка на име Мица Зариќ, ул. „Борис Кидрик“ бр. 65, Тетово. (371)

Ученичка книшка од осмолетка на име Јакуп А. Абедина, с. Џепчиште, Тетово. (372)

Здравствена легитимација на име Миодраг Т. Јованоски, ул. „Кочанска“ бр. 25, Тетово. (373)

Свидетелство од I клас виша гимназија на име Русе Гиновски, ул. „Н. Тесла“ бр. 27а, Гостивар. (374)

Свидетелство за II клас виша гимназија на име Русе Гиновски, ул. „Н. Тесла“ бр. 27а, Гостивар. (375)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кочани на име Лозена Горгиева, с. Оризари, Кочани. (376)

Свидетелство за завршено индустриско рударско училиште на име Драги Сандез Петров, с. Тркане, Кочани. (377)

Свидетелство од III клас гимназија на име Тодор Иванов, с. Видовиште, Кочани. (378)

Свидетелство од VIII одделение на име Кирчо Е. Димитров, ул. „Генерал Апостолски“ бр. 42, Кочани. (379)

Здравствена легитимација бр. 260213, издадена од ЗСО — Скопје на име Елена Мавродијева, Скопје. (380)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јакуп Керала, Скопје. (381)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шукри Зекири, Скопје. (382)

Ученичка книшка издадена од Основното училиште нас. Влае на име Лидија Н. Соневска, Скопје. (383)

Индекс бр. 1504, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Никола Г. Димитров, Скопје. (384)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Борис Богоев, Скопје. (385)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Агапи Настевска, Скопје. (386)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Призрен на име Рефик А. Велија, Скопје. (387)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Валаново на име Спасена Крстева, Скопје. (388)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Џемаил Шаровиќ, Скопје. (389)

Индекс бр. 7089, издаден од Економскиот факултет во Скопје на име Ѓорѓи Тахов, Скопје. (390)

Ученичка книшка од I одделение, издадена од Прилеп на име Рамиз Усеиноски, ул. „Даб. завој“ бр. 23е, Прилеп. (391)

Ученичка книшка за VIII одделение, издадена од училиштето „Кочо Рацин“ — Прилеп на име Ристе О. Маркоски, ул. „Илија Игески“ бр. 39, Прилеп. (392)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Менка Петреска, ул. „Сп. Зебрчанец“ бр. 2, с. Варош, Прилеп. (393)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Лилјана Бундоска, Прилеп. (394)

Диплома бр. 3/80 за завршена учителска школа, издадена од Учителската школа „Браќа Миладинови“ — Битола на име Живко А. Маркоски, с. Славеј, Прилеп. (395)

Ученичка книшка за VII одделение, издадена од Училиштето „11 октомври“ Прилеп на име Кала Малческа, ул. „Маркова“ бр. 57, Прилеп. (396)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Славе Тодороски, с. Мусинци, Прилеп. (397)

Свидетелство за II година, издадено од Трговското училиште со практична обука — Прилеп на име Иво Солески, ул. „Егејска“ бр. 13, Прилеп. (398)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Мимоза Попоска, ул. „Кр. Мисирков“ бр. 8, Прилеп. (399)

Ученичка книшка за IV одделение на име Верка Ристеска, ул. „Ленин“ бр. 142, Прилеп. (400)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Ставре Настевски, ул. „Питу Гули“ бр. 24, Битола. (401)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Флоринка Марковска, с. Кравари, Битола. (402)

Здравствена легитимација бр. 23543, издадена од Кратово на име Марија Душан Захаријева, с. Туралево, Кратово. (403)

Здравствена легитимација бр. 26659, издадена од КЗСО — Кратово на име Мирко П. Арсов, с. Сакулица, Кратово. (404)

Здравствена легитимација бр. 27015 на име Божана Димкова, с. Сопот, Кавадарци. (405)

Ученичка книшка бр. 36/983 за III одделение, издадена од Училиштето „Страшо Пинџур“ — Кавадарци на име Љупчо Ристов, ул. „7 септември“ бр. 91, Кавадарци. (406)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 6338, издадена од КЗСО — Филијала — Кочани на име Никола К. Митов, с. Чифлик, Кочани. (407)

Свидетелство од II клас на име Тодор Јакимов Иванов, с. Вировиште, Кочани. (408)

Земјоделска здравствена легитимација на име Деса Г. Митева, с. Грдовци, Кочани. (409)

Здравствена легитимација бр. 79211, издадена од КЗСО — Куманово на име Евица Митричка, с. Романовци, Куманово. (410)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Цветанка Кочоска, ул. „К. Волнароски“ бр. 22, Прилеп. (411)

Свидетелство од III година, издадено од Економското училиште во Прилеп на име Виолета Димеска, ул. „Ило Попаданец“ бр. 12, с. Варош, Прилеп. (412)

Свидетелство за завршено VI—VIII одделение, издадено од Прилеп на име Петар Бошкоски Ивановски, ул. „Цане Илијоски“ бр. 72, Прилеп. (413)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Прилеп на име Зоран Кузманоски, ул. „Лазар Филиповски“ бр. 10, Прилеп. (414)

Здравствена легитимација бр. 24206, издадена од КЗСО — Кратово на име Цвета Таскова, с. Приковци, Кратово. (415)

Свидетелство од I и III година, издадени од Економското училиште во Т. Велес на име Крсте Крстов, ул. „Б. Корпузов“ бр. 9, Т. Велес. (416)

Свидетелство за завршена III година, издадено од Економското училиште во Т. Велес на име Антон Аргиров, ул. „Лазо Османов“ бр. 4, Т. Велес. (417)

Здравствена легитимација на име Ванчо Никола Стојанов, ул. „I комуна“ бр. 3, Т. Велес. (418)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Емрије Јусуфовска, Скопје. (419)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кани Демиров, Скопје. (420)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Миле В. Стевков, Скопје. (421)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојко Сталежовиќ, Скопје. (422)
 Свидетелство за завршено VIII одделение на име Тодор Филиповски, Скопје. (423)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Џемаил Е. Мустафовски, с. Арачиново, Скопје. (424)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Катига Гагиќ, Скопје. (425)
 Регистерска таблица СК-22-17, издадена од СВР — Скопје на Градежното претпријатие „Бетон“ — Скопје. (426)
 Регистерска таблица СК-96-91, издадена од СВР — Скопје на Градежното претпријатие „Бетон“ — Скопје. (427)
 Регистерска таблица СК 21—12, издадена од СВР — Скопје на Градежното претпријатие „Бетон“ — Скопје. (428)
 Здравствена легитимација бр. 35359, издадена од ЗСО — Скопје на име Трифун Костов, Скопје. (430)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лулзизм Б. Хашани, Скопје. (430)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тони Г. Петрушевски, Скопје. (431)
 Здравствена легитимација бр. 130755, издадена од ЗСО — Скопје на име Марија Блажиќ, Скопје. (432)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стана Цветковска, Скопје. (433)
 Ученичка книшка за VII одделение, издадена од Училиштето „Браќа Миладинови“ — Скопје на име Слафана Нешиќ, Скопје. (434)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Јордан Георгиев, Скопје. (435)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Реџеп Прекопуца, Скопје. (436)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Каменко Велобрадиќ, Скопје. (437)
 Ученичка книшка за V одделение, издадена од Осмолетката „Моша Пијаде“ — ф. Петров на име Сокол Јаневски, Скопје. (438)
 Ученичка книшка за II одделение, издадена од Училиштето „Цветан Димов“ — Скопје на име Ленче Николова, Скопје. (439)
 Здравствена легитимација бр. 3672/31, издадена од КЗСО — Гостивар на име Екрем Шеху, ул. „Т. Богданоски“ бр. 12, Гостивар. (440)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ КЛИНИКАТА ЗА НЕРВНИ И ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1) 3 лекари за специјализација по предметот НЕУРОЛОГИЈА И ПСИХИЈАТРИЈА,

2) 1 пом. книговодител.

УСЛОВИ:

Под 1) завршен медицински факултет со положен стручен испит и познавање на еден од светските јазици;

Под 2) завршен економски техникум.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите таксирани со 0,50 н.д. таксена марка, заедно со останатата документација, се доставуваат во управата на Клиниката.

Од Конкурсната комисија (646)

СОДРЖИНА

	Страна
140. Одлука за давање согласност на Статутот на Железничкото транспортно претпријатие — Скопје — — — — —	257
141. Одлука за потврдување на Статутот на Универзитетот во Скопје — — — — —	257
142. Одлука за потврдување на Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје — — — — —	257
143. Одлука за потврдување Статутот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје — — — — —	257
144. Одлука за потврдување Статутот на Економскиот факултет во Скопје — — — — —	258
145. Одлука за потврдување Статутот на Правниот факултет во Скопје — — — — —	258
146. Одлука за потврдување Статутот на Филозофскиот факултет во Скопје — — — — —	258
147. Одлука за потврдување Статутот на Природно-математичкиот факултет во Скопје — — — — —	258
148. Одлука за потврдување Статутот на Архитектонско-градежниот факултет во Скопје — — — — —	259
149. Одлука за потврдување на Статутот на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје — — — — —	259
150. Одлука за потврдување Статутот на Електро-машинскиот факултет во Скопје — — — — —	259
151. Одлука за потврдување Статутот на Педагошката академија во Скопје — — — — —	259
152. Одлука за потврдување Статутот на Вишата школа за социјални работници во Скопје — — — — —	260
153. Решение за именување на членови на Комисијата за културни врски со странство — — — — —	260
154. Решение за престанување мандатот и именување на член на Архивскиот совет на Југославија — — — — —	260
155. Решение за именување на советник во Извршниот совет — — — — —	261
156. Решение за престанување на мандатот и именување на членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за унапредување на кинематографијата — — — — —	261
157. Решение за престанување на мандатот и именување на членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност — — — — —	261
158. Решение за престанување на мандатот и именување на членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности — — — — —	262
159. Решение за разрешување и именување на членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството — — — — —	262
160. Решение за престанување на мандатот и за именување членови на Советот на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ во Скопје — — — — —	262
161. Објава на Републичката изборна комисија Исправка на Законот за финансирање на образованието и воспитувањето — — — — —	263